



Месечен преглед на оперативни активности (февруари 2020)

ЈП Водовод и канализација – Скопје, согласно новонастаната ситуација со корона вирусот во нашата земја, ве повикува: Да ги **ПОЧИТУВАТЕ** и да се **ПРИДРЖУВАТЕ** до препораките издадени од релевантните институции Министерство за здравство, <http://zdravstvo.gov.mk/>, Владата на РСМ, <https://vlada.mk/> и Светската Здравствена Организација, <https://www.who.int/>.

ЈП Водовод и канализација - Скопје со цел зголемена јавна информираност за спроведените оперативни активности го објавува месечниот извештај за февруари, 2020 година.

Имено, во текот на Февруари 2020 година преку *Секторот Водовод* се изведени 1004 интервенции и тоа: отстранети се 74 улични дефекти и 397 дефекти на шахти, поставени се 17 затворачи, 24 огрлицы, 68 приклучни цефки, 4 хидранти, 58 нови приклучоци, променети се 360 водомери и спроведени се 2 изведби на водоводна мрежа.

Секторот Канализација изврши 28.376 интервенции од кои: 9.547 проверки на шахти, 14.607 изведби на површинско чистење на решетки од сливници, 3.313 изведби на рачно чистење со кофа и лопата на сливници, 64 перења на канализација со ЦВ, 595м перење канализација со ЦП, 336 изведби за отпушување на канализација со ЦП и 500м снимање со камера на канализационата мрежа.

Со цел подобрување и унапредување на инфраструктура, *Секторот за технички работи и развој* работеше на 14 основни проекти за водоводна, фекална и атмосферска мрежа, 1 проект за дополнување на основен проект за водоводна мрежа и 2 проекта за реконструкција на водоводна мрежа и реконструкција на постоечка шахта на фекална канализација. Во рамки на одговорностите се спроведоа 24 ревизии на проекти, 88 увиди, прегледи на 59 задачи за „е-урбанизам“, се издадоа 26 потврди за постоечки инсталации, се изврши прием на 1.265м на водоводна мрежа, 305м на канализациона мрежа и 939м на атмосферска канализација; се спроведе надзор на повеќе објекти во градба и реконструкции; се дадоа одобренија за (67) приклучоци, хидротехнички услови (81) и се одговори на дописи (22). *Секторот Механизација* вршеше секојдневно опслужување со механизација и со возила на сите сектори.

Во *Дежурно информативниот центар* се пријавени и реализирани 1.217 интервенции.





Секторот за санитарна контрола изврши 1.653 хемиско-бактериолошки анализи на примероци од вода од градскиот водоснабдителен систем (760 физичко-хемиски и 760 микробиолошки анализи).

ЈП Водовод и канализација – Скопје е секогаш подготвено да излезе во пресрет на потребите на граѓаните на град Скопје.

Согласно вашите потреби контактирајте не на: 02/3073 010, www.vodovod-skopje.com.mk, <https://www.facebook.com/jpvodovod.skopje/>; kontakt@vodovod-skopje.com.mk.

